



**МАКЕДОНСКА  
КОШАРКАРСКА  
ФЕДЕРАЦИЈА**

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

**РЕГИСТРАЦИСКИ  
ПРАВИЛНИК**

Врз основа на Член 38 од Статутот на Македонската Кошаркарска Федерација, Собранието на Македонската Кошаркарска Федерација, од ден 21–ви Фебруари 2015 година, како и измените направени од 13-ти Октомври 2015, 15-ти Декември 2016 и 26-ти Септември 2017 година, е усвоен и донесен пречистен текст на:

# РЕГИСТРАЦИСКИ ПРАВИЛНИК НА МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

## I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

### ЧЛЕН 1

(1) Со овој Правилник се уредуваат правилата и постапките за упис и евиденција на клубовите во Македонската Кошаркарска Федерација, регистрација на играчи, премин на играчи од еден во друг клуб во Република Македонија, преодни рокови за играчи, фузија и раздвојување на клубови, настап на домашни играчи во странски клубови, регистрација и настап на домашни играчи повратници од странство, настап на странски играчи во Република Македонија, право на настап на играчи на натпревари во лигите на Македонската Кошаркарска Федерација и лиценцирање на кошаркарски тренери.

### ЧЛЕН 2

(1) Регистрациската комисија на Македонската Кошаркарска Федерација (МКФ), согласно овој Правилник, во постапките наведени во член 1 одлучува како првостепен орган.

## II УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА КЛУБОВИ

### ЧЛЕН 3

(1) Клуб кој сака да стане член на МКФ, на пропишан образец, до Регистрациската комисија на МКФ поднесува молба за упис.

(2) Клубот што поднесува молба е должен:

1. Во молбата да ги наведе следните податоци:

- 1.1. Целосен назив на субјектот, согласно решението од Централен Регистар на Р. Македонија;
- 1.2. Име под кое клубот ќе се натпреварува во лигите на МКФ;
- 1.3. Седиште на клубот и адреса за прием на писмена;
- 1.4. Овластено лице за контакт;
- 1.5. Адреса на електронска пошта, телефон и телефакс за службена кореспонденција;
- 1.6. Трансакциска сметка на субјектот;
- 1.7. Единствен даночен број на субјектот;
- 1.8. Матичен број на субјектот.

2. Кон молбата да приложи:

- 2.1. Решение за упис на правниот субјект во Централен регистар на Република Македонија, не постаро од 7 (седум) дена, во оригинал или копија заверена на нотар;
- 2.2. Дисциплински правилник на клубот, кој е во согласност со актите на МКФ;
- 2.3. Доказ дека поседува Лиценца согласно Правилникот на МКФ за лиценцен систем и категоризација на клубовите

3. Молбата треба да биде потпишана од овластено лице и на истата да има печат на субјектот

(3) Со поднесување на молбата за упис во МКФ, клубот се обврзува дека ќе ги почитува Статутот, правилниците и другите нормативни акти на органите и организациите на Македонската Кошаркарска Федерација, ФИБА Европа, ФИБА и Меѓународниот Олимписки Комитет.

(4) Сите странки се должни, промената на податоците од ст.2 т.1 и т.2 веднаш да ја пријават во МКФ, во спротивно МКФ не сноси одговорност за правните последици.

### ЧЛЕН 4

(1) Регистрациската комисија на МКФ на клубот му издава потврда за прием на молбата со која клубот може до Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија да поднесе барање за добивање Решение за вршење дејност – спорт.

(2) По добивање на Решението за вршење дејност – спорт, клубот е должен кон молбата за упис, да го приложи истото во оригинал или копија заверена на нотар.

## ЧЛЕН 5

(1) Регистрациската комисија на МКФ е должна во рок од 7 (седум) дена по прием на молбата со комплетирана документација предметот да го земе во работа и најдоцна 24 часа пред истекот на рокот за пријавување во соодветното натпреварување во МКФ за претстојната сезона е должна да донесе Решение за упис на клубот како член на МКФ.

(2) Регистрациската комисија на МКФ решението за упис го доставува до клубот, до Управниот одбор на МКФ и до Генералниот секретар на МКФ.

(3) Доколку молбата за упис не ги содржи сите податоци наведени во член 3, став 2, точка 1, или доколку кон неа не се приложени документите наведени во член 3, став 2, точка 2 и член 4 или не содржи потпис и печат согласно чл.3 ст.2 т.3, Регистрациската комисија најдоцна 24 часа пред истекот на рокот за пријавување во соодветното натпреварување во МКФ за претстојната сезона, ќе донесе Решение со кое молбата ќе ја отфрли како неуредна.

## ЧЛЕН 6

(1) По упис на клубот во МКФ, истиот е должен да се вклучи од почеток на сезоната во првото следно натпреварување, а надлежниот орган на МКФ е должен тоа да го овозможи.

(2) Доколку клубот не се вклучи од почетокот на сезоната во првото следно натпреварување, Регистрациската комисија на МКФ по службена должност ќе донесе Решение за бришење на клубот од членство во МКФ.

## ЧЛЕН 7

(1) Во случај на статусна промена на клубовите извршена пред надлежна институција на РМ, или во случај на предавање на остварено спортско право за натпреварување во одреден степен на натпреварување, како и во случај на Фузија на два или повеќе клуба, Регистрациската комисија на МКФ на барање на клубовите ќе издаде писмена согласност само доколку во прилог на барањето биде доставена изјава за превземање на сите права и обврски од страна на клубот кој бара согласност или меѓусебен договор во кој клубот што ги превзема остварените спортски права за натпреварување, задолжително ги превзел сите права и обврски од клубот кој ги предава остварените спортски права за натпреварувања.

(2) Изјавата и договорот задолжително мора да бидат заверени со потпис и печат од овластените лица на сите страници на изјавата односно договорот.

## ЧЛЕН 8

(1) Членството на клубот во МКФ престанува со:

1. Престанок на клубот како правно лице;
2. Доброволно истапување од членство на МКФ на клубот со поднесување на изјава за испис од членство;
3. Забрана за вршење на дејност изречена од надлежен државен орган;
4. Одлука на Управен одбор на МКФ, доколку клубот делува спротивно на Статутот и актите на МКФ;
5. Одлука на Регистрациска или друга комисија на МКФ, доколку клубот и покрај едно писмено предупредување и понатаму делува спротивно на Статутот и актите на МКФ.
6. Неучество на клубот во натпреварувањата на МКФ во 2 (две) последователни сезони.

## ЧЛЕН 9

(1) Во случај на постоење на било која од причините наведени во член 8 од овој правилник, Регистрациската комисија на МКФ, најдоцна во рок од 30 дена од настанување на причината, по службена должност ќе донесе Решение за бришење на клубот од членство во МКФ.

(2) Регистрациската комисија на МКФ, решението од ст.1 ќе го достави до клубот, Управниот одбор на МКФ и Генералниот секретар на МКФ.

## ЧЛЕН 10

(1) Генералниот секретар на МКФ, преку Техничкиот секретар и канцелариската служба води регистар на клубови членки на МКФ и за секој клуб води досие со целокупната документација од моментот на упис на клубот.

### III РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ

#### ЧЛЕН 11

(1) Правата и обврските при регистрација, премин и настап на играчите се регулираат врз основа на следните начела:

1. Играчот доброволно го избира клубот каде ќе настапува;
2. При склучување на договор помеѓу играчот и клубот, обврска на клубот е играчот да го запознае со Статутот и актите на МКФ, како и актите и правилниците на клубот;
3. Односот помеѓу играчот и клубот, се регулира со Договор склучен помеѓу играчот и клубот, задолжително евидентиран во МКФ;
4. Настапот на играчи во странство и настап на странци во натпреварувањата на МКФ може да се ограничи со цел да се заштити интересот на македонската кошарка;
5. Сите други права се регулираат со овој Правилник и општите акти на МКФ, а одредбите во договорот не смеат да бидат во спротивност со овој Правилник.
6. При регистрација на играчите од сите возрасти, задолжително се доставува лекарско уверение за здравствената состојба на играчот, што се обновува два пати годишно, односно пред почеток на сезоната и уште еднаш на половина од сезоната, пред почеток на вториот дел од натпреварувањето во кое учествува играчот.

#### ЧЛЕН 12

(1) Играчот доброволно го избира клубот во кој ќе настапува и со клубот потпишува Договор во кој изразува слободна волја да биде регистриран и да настапува за клубот, изјавува дека ги прифаќа нормативните акти на клубот, актите на МКФ, на ресорната државна институција, ФИБА Европа, ФИБА и Меѓународниот Олимписки Комитет и се обврзува да ги почитува принципите на општиот спорски кодекс.

#### ЧЛЕН 13

(1) Секој клуб е должен во пропишан рок, до Регистрациската комисија на МКФ да достави листа на играчи кои ќе настапуваат за клубот.

(2) Клубот што сака да регистрира играчи поднесува писмено барање на пропишан образец до Регистрациската комисија на МКФ.

(3) Клубот кон барањето приложува:

##### **1. ЗА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА – ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ ДО 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ) ГОДИНИ**

(се однесува на играчи кои за прв пат се запишуваат во регистарот на играчи на МКФ, а нивниот упис се врши во текот на целата година):

- 1.1. Договор за тренинг и настап, склучен помеѓу клубот и родител/старател на играчот(за играчи до 14 години);
- 1.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Македонија, не постаро од 1 (еден) месец; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението);
- 1.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увид (доколку играчот нема пасош, тогаш ученичка книшка или друг документ за лична идентификација со фотографија).
- 1.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од 1 (еден) месец;
- 1.5. Изјава – Согласност дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 1.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 1.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

##### **2. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ ОД 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ) ДО 18 (ОСУМНАЕСЕТ) ГОДИНИ:**

- 2.1. Договор за спортско усовршување склучен помеѓу клубот и родител/старател на играчот;
- 2.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Македонија, не постаро од 1 (еден) месец; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)

- 2.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увид(доколку играчот нема пасош, тогаш лична карта, ученичка книшка или друг документ за лична идентификација со фотографија);
- 2.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од 3 (три) месеци;
- 2.5. Изјава – Согласно дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија (Службен Весник на РМ,бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 2.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 2.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.
- 2.8. Потпишана изјава на образец од МКФ за согласност за допинг тест контрола.

### **3. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ НАД 18 (ОСУМНАЕСЕТ) ГОДИНИ:**

- 3.1. Договор склучен помеѓу играчот и клубот;
- 3.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)
- 3.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увиддоколку играчот нема пасош, тогаш лична карта, ученичка книшка, студентски индекс или друг документ за лична идентификација со фотографија);
- 3.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;
- 3.5. Изјава – Согласно дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија ( Службен Весник на РМ бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 3.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 3.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање на 3 (три) примероци на Договорот.
- 3.8. Потпишана изјава на образец од МКФ за согласност за допинг тест контрола.

### **4. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ КОИ ПРЕМИНУВААТ ОД КЛУБ ВО КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:**

- 4.1. Договор на играчот со претходниот клуб чиј рок е истечен или согласност за спогодбено раскинување на договорот со претходниот клуб или правосилна одлука за раскинување на договорот со претходниот клуб донесена од Регистрациската комисија на МКФ.
- 4.2. Договор склучен помеѓу играчот и клубот во кој преминува;
- 4.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)
- 4.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;
- 4.5. Изјава – Согласно дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 4.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 4.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање на 3 (три) примероци на Договорот.

### **5. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМАШНИ ИГРАЧИ КОИ ПРЕМИНУВААТ ОД КЛУБ ВО СТРАНСТВО ВО КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:**

- 5.1. Согласно – Сертификат (**FIBA LETTER OF CLEARANCE**) од кошаркарската федерација на државата во која играчот последен пат настапувал, односно бил лиценциран за настап.
- 5.2 Договор склучен помеѓу играчот и клубот во кој преминува;
- 5.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението);

5.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;

5.5. Изјава – Согласно дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија (Службен Весник на РМ бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);

5.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;

5.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање – заверка во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

5.8. Потпишана изјава на образец од МКФ за согласност за допинг тест контрола.

## **6. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ ВО КЛУБОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:**

6.1. Потпишан договор помеѓу играчот и клубот;

6.2. Копија од пасош на играчот;

6.3. Две фотографии 3x2,5 см не постари од 6 (шест) месеци;

6.4. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот во кој ќе биде вклучен СИДА тест од овластена установа во РМ, не постаро од 6 (шест) месеци;

6.5. Сертификат (Letter of clearance) од кошаркарската федерација на државата каде последен пат настапувал (МКФ, по службена должност);

6.6. Изјава – Согласно дека МКФ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);

6.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање – заверка во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот;

6.8. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;

6.9. Потпишана изјава на образец од МКФ за согласност за допинг тест контрола.

## **7. ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ:**

7.1. Секој клуб што има право да регистрира странски играч, должен е со пријавата да ја достави комплетната документација најдоцна до 24 часа пред првенствен или КУП натпревар на екипата до почетокот на вториот дел на натпреварувачката сезона;

7.2. Заедно со оваа документација до канцеларијата на МКФ клубот доставува и барање за сертификат од федерацијата каде играчот настапувал пред потпишување на договорот.

7.3. Постапката за обезбедување на сертификат се води на ниво на федерации или преку ФИБА и ФИБА Европа, согласно утврдени прописи и рокови.

7.4. Играчот добива право на настап веднаш по издавање на натпреварувачка лиценца од МКФ.

## **ЧЛЕН 14**

(1) Регистрациската комисија на МКФ е должна во рок од 7 (седум) дена по прием на пријавата во МКФ да отпочне постапка за регистрација на играчите, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен кога заради природата на постапката е потребен и подолг период.

(2) Доколку документацијата доставена кон пријавата не е комплетна или е спорна, Регистрациската комисија на МКФ ќе донесе Решение со кое ќе ја отфрли пријавата како неуредна.

(3) Сите Решенија за регистрирани или нерегистрирани играчи, се објавуваат во билтените на Регистрациската комисија на МКФ, кои се објавуваат на официјалната интернет страна на МКФ, како официјално гласило на федерацијата.

(4) Регистрација и настап на играчот се дозволени по правосилност на одлуката на Регистрациската комисија на МКФ.

## **ЧЛЕН 15**

(1) Регистрациската комисија на МКФ, преку техничката служба на МКФ, води евиденција на регистрирани играчи со следните податоци:

1. Реден број на регистрацијата;
2. Датум на регистрацијата;
3. Име и презиме на играчот;
4. Датум и место на раѓање на играчот;

5. Единствен матичен број на играчот;
6. Единствен матичен кошаркарски број;
7. Место и адреса на живеење на играчот;
8. Име на клубот каде се регистрира играчот.

#### ЧЛЕН 16

(1) За секој регистриран играч, Регистрациската комисија на МКФ издава натпреварувачка лиценца, согласно на степенот на натпреварување.

(2) Лиценцата се издава најдоцна до крајот на пропишаниот преоден рок.

(3) Секоја лиценца има важност додека е на сила договорот склучен помеѓу играчот и клубот.

(4) Издавањето, содржината, изгледот и таксата за издавање на лиценцата ги пропишува Управниот одбор на МКФ.

#### ЧЛЕН 17

(1) Играч може да биде регистриран најмногу за 2 (два) клуба со еден остварен трансфер во текот на една натпреварувачка сезона.

(2) Играч кој ќе потпише договор за два или повеќе клуба во ист преоден рок, подлежи на дисциплинска одговорност и останува член на клубот со кого прв го потпишал договор.

(3) Играчот кој има важечки договор, а потпишал договор со друг клуб во друг преоден рок, ќе биде суспендиран и истиот нема право на настап се додека не се утврди дисциплинската одговорност. Таквиот играч останува член на клубот со кој има важечки договор, а договорот што го потпишал со другиот клуб е неважечки.

### IV ДОГОВОР

#### ЧЛЕН 18

(1) Меѓусебните права и обврски на играчот и клубот се регулираат со Договор.

(2) Сите договори се евидентираат во МКФ под сериски број и се потпишуваат во канцеларијата на МКФ пред овластено лице на МКФ, од страна на играчот и овластен претставник на клубот. Доколку играчот кој потпишува договор е малолетен, тогаш задолжително е присуство и потпис од негов родител/старател.

(3) Договорот треба да биде составен во 3 (три) еднообразни примероци, од кои, еден примерок за играчот, еден примерок за клубот и еден примерок за МКФ.

(3.1) Во случај кога играчот или клубот ќе ја загубат својата копија од Договорот, канцеларијата на МКФ ќе издаде валидно заверена копија по писмено барање на барателот, со приложена уплата на такса од 3.000 денари во машките лиги, сениорски и младински и 1.500 денари во женските лиги, сениорски и младински.

(4) Дополнителен договор склучен помеѓу ист играч и ист клуб кој не е евидентиран во МКФ, за временски период со кој е опфатен и периодот за кој е склучен евидентираниот договор, а во кој договор или во дел од него е регулиран ангажман во кошаркарскиот спорт, ќе произведува правно дејство и ќе биде признаен од надлежните тела на МКФ, а ќе биде евидентиран со истиот сериски број како анекс на претходниот договор.

### ВИДОВИ ДОГОВОРИ

#### ЧЛЕН 19

##### (1) ДОГОВОР ЗА ТРЕНИНГ И НАСТАП (до 14 години)

1. Играчот со возраст до 14 (четиринаесет) години е должен со клубот каде одбрал да тренира и за кого ќе настапува да потпише договор за тренинг и настап.

2. Овој договор се потпишува при прва регистрација за клуб и воведување на евиденција во МКФ. Договорот се потпишува со важност до сезоната во која играчот полни 14 (четиринаесет) години.

3. Со овој договор се регулира правото на настап на играчот во лигите каде настапува, како и правата и обврските помеѓу играчот и клубот.

4. Освен во случај кога е посебно наведено во договорот, за играчите кои со клубот склучуваат договор за тренинг и настап се смета дека плаќаат членарина и дека се слободни во секое време да го раскинат договорот за тренинг и настап со клубот и во пропишаните преодни рокови да остварат трансфер во друг клуб без обештетување, согласно со Член 17.1. од овој Правилник.

5. Играчот кој има договор за тренинг и настап (до 14 години), може да настапува и за екипа од повозрасна категорија од истиот клуб со кој има договор, доколку клубот има пријавен настап на таква екипа и доколку е во согласност со Пропозициите за натпреварување во младинските лиги.

## **(2) ДОГОВОР ЗА СПОРТСКО УСОВРШУВАЊЕ (14–18 години)**

1. Играчот е должен првиот договор за спортско усовршување да го потпише со клубот чиј член е во годината во која полни 14 (четиринаесет) години, со важност од наредните 4 (четири) сезони.

2. Играч на возраст поголема од 14 (четиринаесет) години, кој прв пат потпишува договор за спортско усовршување со клуб, го потпишува договорот со важност заклучно со сезоната во која играчот полни 18 (осумнаесет) години.

3. Во овој договор задолжително треба да биде назначено дали играчот плаќа или не плаќа членарина за време на својот престој во клубот со кој потпишува договор за спортско усовршување.

4. Доколку во договорот не е посебно наведено дали играчот плаќа или не плаќа членарина, во постапките на Регистрациска или други комисији на МКФ, ќе се смета дека играчот плаќа членарина.

## **(3) ПРВ ДОГОВОР ЗА СЕНИОРИ (18–22 години)**

1. Играчот е должен првиот сениорски договор да го склучи со клубот чиј член е во годината во која полни 18 (осумнаесет) години, со важност од наредните 4 (четири) сезони.

2. Играч на возраст поголема од 18 (осумнаесет) години, кој треба да потпише прв сениорски договор, го потпишува договорот со важност заклучно со сезоната во која играчот полни 22 (дваесет и две) години.

## **(4) ДОГОВОР ЗА СЕНИОРИ (постари од 22 години)**

1. Договорите за сениори се склучуваат со важност од најмалку една натпреварувачка сезона, од месец Септември заклучно со месец Јуни.

## **ЧЛЕН 20**

(1) Во рокот за кој се склучени договорите не се смета временскиот период:

1. Кога играчот е под казна подолга од 3 (три) месеци забрана за играње, изречена од страна на органи на МКФ;
2. Кога играчот е под казна подолга од 3 (три) месеци изречена од клубот, а потврдена од органите на МКФ;
3. Во кој играчот настапувал во друг клуб кој не е член на МКФ, без согласност на својот клуб;
4. Поминат на школување во странство, со одобрение на клубот;
5. Кога е на сила правосилна судска одлука со казна затвор подолга од 3 (три) месеци.

## **ЧЛЕН 21**

(1) Во зависност од степенот на натпреварување, секој клуб може да има склучено ограничен број договори и тоа:

**1. ЗА ПРВА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ** најмногу со 16 (шеснаесет) домашни играчи сениори и неограничен број странски играчи.

- 1.1. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.2. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

**2. ЗА ВТОРА ЛИГА МАЖИ** најмногу со 18 (осумнаесет) домашни играчи сениори.

- 1.1. Во втора лига мажи е забранет настап на странски играчи
- 1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.3. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

**3. ЗА ВТОРА ЛИГА ЖЕНИ** најмногу со 18 (осумнаесет) домашни играчи сениори.

- 1.1. Во втора лига жени е забранет настап на странски играчи.
- 1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.



1.4. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

**4. ЗА ТРЕТА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ** најмногу со 18 (осумнасет) домашни играчи сениори.

1.1. Во третата лига е забранет настап на странски играчи.

1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.

1.3. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

**5. ЗА МЛАДИ КАТЕГОРИИ** најмногу со 18 (осумнасет) домашни играчи во секоја младинска категорија, утврдена од УО на МКФ.

1.1. Играч кој има потпишано договор со клубот за настап во младинска лига (младинска лиценца), има право на настап за најмногу 2 (две) категории во младинските екипи на клубот доколку ги исполнува условите за возраст и задолжително треба да се наоѓа на листата на играчи за настап на соодветните две категории младински екипи.

1.2. Играч кој има потпишано договор со клубот за настап во сениорска лига (сениорска лиценца), има право на настап за најмногу 2 (две) категории во младинските екипи на клубот доколку ги исполнува условите за возраст и задолжително треба да се наоѓа на листата на играчи за настап на соодветните две категории младински екипи.

1.3. Во случај на фузија на два клуба, играч од младински категории може да настапува за младинска екипа само за клубот со кој играчот има потпишан договор.

## РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

### ЧЛЕН 22

(1) Доколку играчот и клубот не ги исполнуваат обврските утврдени со договорот, секој од нив може да бара раскинување на договорот.

(2) Барање за раскинување на договорот, на пропишан образец, со прецизно и уредно наведени причини за раскинување на договорот и со прилог докази за сите наводи, доколку барателот поседува докази за истакнатите наводи, се поднесува до Регистрациската комисија на МКФ. Заедно со барањето, барателот е должен да достави доказ за уплата на такса за раскин на договор, во износ од 3.000 денари во машките лиги, сениорски и младински и 1.500 денари во женските лиги, сениорски и младински.

(3) Играчот е должен кон барањето за раскинување на договорот да достави доказ дека копија од барањето за раскинување на договорот доставил до клубот кој е договорна страна во договорот чие раскинување се бара.

(4) Регистрациската комисија на МКФ е должна во рок од 3 дена по прием на барањето за раскинување на договор, предметот да го земе во работа, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен кога заради природата на постапката е потребен и подолг период.

(5) Регистрациската комисија врз основа на расположливите докази, со решение може:

1. Да го уважи барањето за раскинување на договорот како основано; или
2. Да го одбие барањето за раскинување на договорот како неосновано.

(6) Доколку Регистрациската комисија на МКФ утврди дека барањето на подносителот е неуредно и нејасно, ќе го задолжи подносителот во краток рок да го уреди и прецизира барањето, за да може по истото да се постапува.

(7) Барањето за раскинување на договорот кое подносителот во дадениот рок нема да го уреди и прецизира, Регистрациската комисија на МКФ со решение ќе го отфрли како неуредно.

(8) Одлуката на Регистрациската комисија на МКФ донесена по барањето за раскинување на договорот се доставува до играчот и до клубот.

**(1) Игратч со возраст над 18 (осумнаесет) години (сениор),** може да премине од клуб во клуб за време на единствениот преоден рок, кој започнува од 15 Јуни и завршува 24 (дваесет и четири) часа пред почетокот на вториот дел на натпреварувањето на тековната сезона.

1. За Прва Лига мажи, кога во систем на натпревари во една сезона има Суперлига и Плеј–аут лига, тогаш за втор дел на натпреварувањето се смета почетокот на Суперлига/Плеј–аут лига.

2. За сите натпреварувања во кои не постои Суперлига/Плеј Аут лига, за втор дел од првенството ќе се смета почетокот на вториот круг од натпреварувањето во лига (дома–гости).

3. Рок за поднесување пријавна листа за сите сениорски категории, согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи, е најдоцна до 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

4. Денот на завршување на преодните рокови го објавува Регистрациската комисија на МКФ, согласно со почетокот на вториот дел од натпреварувањето, утврден со календарот за натпреварување за секоја лига одделно.

**(2) Игратч со возраст од 14 (четиринаесет) до 18 (осумнаесет) години (младинци),** може да премине од клуб во клуб за време на летен и зимски преоден рок.

1. Летниот преоден рок за играчи од 14 до 18 години, започнува на 15 Јуни и завршува на 15 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

2. Зимскиот преоден рок за играчи од 14 до 18 години започнува најдоцна на крајот на Јануари, трае 5 дена, од понеделник до петок, а датумот го одредува Регистрациската комисија на МКФ.

3. Рок за поднесување на пријавна листа со играчи од 14 до 18 години, согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи, е најдоцна 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

**(3) Игратч со возраст до 14 (четиринаесет) години (помлади кадети),** може да премине од клуб во клуб за време на летен и зимски преоден рок.

1. Рок за поднесување пријавна листа во сите категории на помлади кадети (до 14 години), согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи е најдоцна до 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

(4) Регистрациската комисија на МКФ издава Билтен, најдоцна 7 (седум) дена по истекот на рокот за поднесување Пријавна листа за играчи за претстојната сезона.

**(4) Игратчите помлади од 18 (осумнаесет) години,** можат да остварат право за настап за друг клуб и по завршување на пропишаниот зимски преоден рок, само доколку направат премин во сениорски клуб и клубот ги стави на листата на сениори. Игратчот нема право да биде ставен на младинската листа на клубот, а настапот во младинските лиги за новиот клуб ќе го оствари со доставување на листа на одобрени играчи – сениори, на која се наоѓа споменатиот игратч и соодветната лиценца за млади играчи.

## ЧЛЕН 24

(1) Игратч кој има склучено договор со клуб, а не се наоѓа на Пријавна листа на клубот за наредната сезона доставена до 1 Септември, или клубот е исклучен од натпреварување, или клубот престанал да се натпреварува од било која причина, своето право на премин од клуб во клуб игратчот може да го оствари најдоцна до денот на завршување во соодветниот преоден рок.

(2) Игратч регистриран во сениорска екипа, кој го раскинал договорот со клубот, може да оствари само еден премин во друг клуб, до 24 часа пред било кој натпревар од првиот дел од натпреварувањето во тековната сезона, односно до последниот ден од единствениот преоден рок.

(3) Не се смета за премин од клуб во клуб, доколку игратчот не остварил настап за клубот, затоа што клубот бил исклучен, или се откажал, или од било која друга причина не го започнал натпреварувањето во тековната сезона. Во таков случај, игратчот е слободен да потпише со било кој друг клуб и дополнително да оствари премин во уште еден клуб, согласно одредбите од овој правилник.

(4) Не се смета за премин од клуб во клуб, ако игратчот кој има склучено договор со клубот, а не се наоѓа на пријавната листа на тој клуб пред почетокот на тековната сезона (заради што договорот меѓу игратчот и тој клуб престанува да важи), потпише договор со друг клуб во тековната сезона. Во таков случај, игратчот е слободен да потпише договор со било кој друг клуб и дополнително да оствари премин во уште еден клуб, согласно одредбите од овој Правилник.

(5) Игравч не може да настапува за два клуба во едно исто коло од сезоната.

(6) Ако клубот нема слободно место на пријавната листа за тековната сезона, може да ослободи место со раскинување на договор со некој од играчите на листата.

(7) За странски играчи важат одредбите од Глава IX од овој Правилник.

(8) Екипа во младинските лиги на МКФ има право да изврши најмногу 3 (три) измени на играчи во листата на регистрирани играчи со право на настап, само во првиот дел од првенството во тековната сезона.

(9) Играчите во младинските лиги на МКФ, кои ќе бидат избришани од пријавната листа на клубот добиваат статус на слободни играчи со право на премин во друг клуб без обештетување, согласно одредбите на овој Правилник.

## ЧЛЕН 25

(1) Право на премин од клуб во клуб има:

1. Игравч на кого му истекол договорот и не сака да потпише нов договор со дотогашниот клуб;
2. Игравч кој спогодбено го раскинал договорот со дотогашниот клуб;
3. Игравч кому со правосилна одлука на надлежен орган на МКФ му е раскинат договорот со дотогашниот клуб;
4. Игравч кој не е на списокот на играчи на клубот за наредната сезона;
5. Игравч чиј клуб не се пријавил за натпреварување, се откажал од натпреварување, е исклучен од натпреварување или се откажал од натпреварување од било која причина;
6. Игравч до 14 години, без обештетување, освен ако тоа не е регулирано во договорот за тренинг и настап;
7. Игравч од 14 до 18 години, кој има договор за спортско усовршување со одреден клуб, има право да оствари премин во друг клуб во земјата, под следниве услови:

7.1. Ако играчот плаќал во клубот за своето спортско усовршување и ако за тоа достави соодветна документација, има право на премин во друг клуб во земјата, без обештетување кон дотогашниот клуб и тоа само еднаш во текот на една натпреварувачка сезона.

7.2. Ако играчот не плаќал во клубот за своето спортско усовршување има право на премин во друг клуб во земјата, само со соодветно обештетување. Доколку во меѓусебниот договор за спортско усовршување не е регулирана сумата за обештетување, тогаш се пресметува според следните принципи:

7.2.1. 12.000,00 (дванаесет илјади) денари, за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на МКФ, односно по 1200,00 денари за секој месец;

7.2.2. 24.000,00 (дваесет и четири илјади) денари за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на МКФ, ако притоа е лиценциран од ФИБА Европа за соодветна младинска селекција на Македонија, од кои 75% од обештетувањето оди на сметка на дотогашниот клуб, а 25% на сметка на МКФ. Во пресметките се зема в предвид секоја сезона, по чие завршување играчот се наоѓа на список на национална селекција.

7.2.3. 48.000,00 (четириесет и осум илјади) денари за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на МКФ, ако притоа е лиценциран од ФИБА Европа за соодветната селекција на Македонија и се наоѓа на листата од 12 кошаркари кои настапиле на соодветното младинско Европско првенство, од кои 75% од обештетувањето оди на сметка на дотогашниот клуб, а 25% на сметка на МКФ. Во пресметките се зема в предвид секоја сезона, по чие завршување играчот се наоѓа на список на национална селекција.

7.2.4. Доколку се работи за меѓународен трансфер, погоре споменатите износи се удвојуваат, односно се множат со коефициент 2 (два).

7.2.5. Пресметување на висината на обештетувањето врши Регистрациската комисија на МКФ. Периодот за пресметување на обештетувањето започнува од месец Февруари 2010, кога се донесени одредбите за обештетување. Обештетувањето се пресметува за цела сезона (вкупно 10 месеци – од месец Септември заклучно со месец Јуни), без оглед на вкупното време (денови, седмици, месеци) кое играчот го минал во клубот. Во случај кога играчот плаќал месечна членарина во клубот, обештетувањето се пресметува само за периодот за кој нема да достави доказ за уплата на месечната членарина и тоа на следниот начин: Сумата предвидена за обештетување се дели на 10 (десет) месеци и добиениот износ се множи со бројот на месеци за кои нема доказ за уплатена членарина.

7.2.6. Доколку играч, кој се стекнал со право на репрезентативец, односно е лиценциран од ФИБА за соодветна селекција, **побара раскин на договор во тек на сезона**, во пресметките за обештетувањето ќе се пресметува согласно став 7.2.2. и став 7.2.3. од Член 25.

Играчот го поседува стекнатото право на репрезентативец кое може да го загуби единствено ако по

завршувањето на тековната сезона не се најде на ниедна од листите од 24 или 12 играчи лиценцирани од ФИБА за било која национална селекција.

7.2.7. Доказот за извршено плаќање на утврденото обештетување од било кој субјект со ознака за кого и за што се однесува уплатата, се доставува до канцеларијата на МКФ.

7.2.8. Клубот кој треба да биде обештетен, може да се откаже од тоа побарување со писмена изјава уредно потпишана од овластено лице на клубот и заверена со печат, и таквата изјава треба уредно да се достави до канцеларијата на МКФ.

## **VI ФУЗИЈА НА КЛУБОВИ**

### **ЧЛЕН 26**

(1) Фузија на клубови во натпреварувањата на МКФ е здружување на два или повеќе клуба со договор за фузија во писмена форма, заради остварување на нивните цели во интерес на нивниот и развојот на кошарката.

(2) Кон барањето за фузија, клубовите се должни во роковите предвидени во овој член, до Регистрациската комисија на МКФ да го достават Договорот за фузија во оригинал во потребен број примероци (по еден за секој клуб учесник во фузијата и еден за МКФ). Договорот интерно ќе се евидентира во регистарот на МКФ откако ќе биде приложен доказ за уплата на административна такса во висина од 2.000,00 денари.

(3) Регистрациската комисија на МКФ е должна најдоцна во рок од 3 дена од поднесување на барањето, предметот да го земе во работа, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен доколку заради природата на постапката е потребен и подолг период.

(4) Договорот за фузија склучен помеѓу два или повеќе клуба за МКФ произведува правно дејство откако истиот ќе биде одобрен со решение на Регистрациската комисија на МКФ.

(5) Во моментот кога фузијата е одобрена со решение на Регистрациската комисија на МКФ, клубовите кои се фузираат продолжуваат да ги остваруваат своите права и обврски кон МКФ како еден клуб–субјект, односно, согласно меѓусебниот договор за фузија преку избран овластен претставник и потписник, избран име–назив на клубот, печат, сметка во деловна банка во Република Македонија, контакти, седиште и поштенска и електронска адреса на клубот кој во иднина ќе биде претставник пред МКФ.

(6) Клубот претставник од фузираните клубови, согласно договорот за фузија, продолжува да се натпреварува во една од сениорските лиги на МКФ, додека останатите клубови, учесници во фузијата, можат да продолжат посебно да се натпреваруваат во младинските лиги на МКФ како посебни правни субјекти. Клубовите учесници во фузијата немаат право да се натпреваруваат во сениорските лиги се додека договорот за фузија е на сила.

(7) Во договорот за фузија, задолжително треба да стои одредба за начинот на евентуално раздружување, во која прецизно е објаснето која од екипите со каков натпреварувачки статус ќе продолжи по настанатото раздружување, прецизна одговорност на субјектите во однос на финасиските делувања – приходи од членарини, приходи од маркетинг на лигите, награди по пласман во лигите на МКФ и друго, како и расходи во однос за натпреварување, котизации, казни, лиценцирање и друго согласно Правилниците и Пропозициите за натпреварување и други акти, како и според одлуки на овластени тела на МКФ.

(8) Фузија на клубови може да има правно дејство во системот на натпреварување на МКФ ако се изврши најдоцна до 24 часа пред истекот на рокот за поднесување на пријавни листи за претстојната сезона.

(9) Фузија на клубови извршена по овој рок може да има правно дејство во системот на натпреварување на МКФ од наредната сезона.

## **VII ИГРАЊЕ ВО СТРАНСТВО**

### **ЧЛЕН 27**

(1) Играчите стекнуваат право на играње во странство по добивање на согласност од клубот и издадена согласност-сертификат од страна на МКФ.

### **ЧЛЕН 28**

(1) Барањето за издавање на согласност за играње во странство се поднесува до Регистрациската комисија на МКФ преку канцеларијата на МКФ, а комплетната документација треба да содржи:

1. Барање од кошаркарската федерација каде припаѓа тој клуб, упатено до МКФ;
2. Согласност на клубот за играње во странство, доколку договорот не е истечен;
3. Уплата на административна такса за излезно писмо (FIBA Letter of clearance), во висина од 100 евра.

## ЧЛЕН 29

- (1) Меѓународен трансфер на играчи до 18 години возраст не е дозволен, освен во специјален случај кога со писмена согласност на клубот, овластено лице на МКФ издава сертификат за играње во странство, врз основа на одредбите пропишани во актите на ФИФА и во овој Регистрациски правилник на МКФ;
- (2) За играчи постари од 18 години, согласност-сертификат за играње во странство се издава од овластено лице на МКФ, врз основа на одредбите пропишани во актите на ФИФА и во овој Регистрациски правилник на МКФ.
- (3) МКФ издава согласност-сертификат под услов играчот што заминува во странство да потпише изјава дека во секое време ќе биде на располагање за натпревари и подготовки за репрезентацијата на Македонија.
- (4) Одлука за играње во странство донесува Регистрациската комисија на МКФ во рок од седум (7) дена од денот на доставување на комплетната документација.

## VIII ВРАЌАЊЕ НА ИГРАЧИ ОД СТРАНСТВО

### ЧЛЕН 30

- (1) Играч кој добил согласност за играње во странство во тековната натпреварувачка сезона може да се врати за настап во домашното првенство со комплетна документација најдоцна до завршување на преодниот рок.
  1. Играч кој веќе остварил еден трансфер во домашното првенство во тековната сезона, а потоа направил и меѓународен трансфер, може да биде регистриран како повратник од странство само за клубот од каде ја добил согласноста за играње во странство и тоа најдоцна до завршување на преодниот рок.
  2. Играч може да се врати да настапува во домашното првенство со клуб со кој ќе потпише договор, само доколку остварил ангажман во клуб во странство и притоа одиграл најмалку 4 (четири) првенствени или куп натпревари за клубот во странство.

## IX НАСТАП НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

### ЧЛЕН 31

- (1) За странски играч ќе се смета доколку играчот нема Македонско државјанство.

### ЧЛЕН 32

- (1) На натпреварите за КУП на РМ, секој клуб учесник има право на регистрирање и настап со странски играчи, согласно одредбите пропишани во овој правилник.
- (2) Клуб кој има право да регистрира странски играчи, пријавата за регистрација со комплетна документација мора да ја достави преку канцеларијата на МКФ до Регистрациската комисија на МКФ, најдоцна до 24 часа пред било кој натпревар до почеток на вториот дел на првенството.
- (3) Клубот може неограничено да врши замена на странски играчи.
- (4) Странски играч може да оствари 1 (еден) премин од клуб во клуб во земјата до крајот на првиот дел од првенството.
- (5) Клуб во Прва лига мажи има право на пријавување и настап најмногу 6 (шест) странски играчи во составот на еден натпревар, но на терен во игра, да нема помалку од два домашни играчи.
  - 32.5.1 Одлуката стапува во важност од натпреварувачка сезона 2017/18
- (6) Клуб во Прва лига жени има право на пријавување и настап со најмногу два (2) странски играчи на еден натпревар.
- (7) Странски играчи до 18 години возраст кој има престој во РМ по основа на школување или привремена работа на родителите, може да биде регистриран како домашен играч и да настапува во соодветна млада категорија на натпреварување, со специјална дозвола од Регистрациската комисија на МКФ.

### ЧЛЕН 33

- (1) Странски играч кој настапува за клуб во Република Македонија и во текот на сезоната стекне право на настап за репрезентацијата на Македонија, стекнува право за својата екипа да настапува како домашен играч, доколку биде регистриран пред почеток на вториот дел на првенството.
- (2) Доколку клубот има регистрирано максимален број на домашни играчи, тогаш клубот има право на своја штета да му го раскине договорот на еден играч од листата на веќе регистрираните играчи, на начин што е должен во целост да го обештети играчот согласно условите предвидени во договорот, а играчот се стекнува со својство на слободен играч.

#### ЧЛЕН 34

(1) За секоја регистрација на странски играч клубот е должен да уплати во МКФ сума во износ кој одговара на сумата за која клубот или федерацијата има задолжение од страна на ФИБА, согласно документ добиен од ФИБА.

### Х НАСТАП НА ИГРАЧИТЕ

#### ЧЛЕН 35

(1) На натпревари од сите степени на натпреварување како и КУП натпревари, играчите може да настапуваат само ако поседуваат соодветна лиценца, која ја издава Регистрациската комисија на МКФ.

### ДВОЈНА ЛИЦЕНЦА

#### ЧЛЕН 36

(1) Играч до 20 години возраст, кој има право да настапува во сениорските лиги на МКФ, може да настапува во друг клуб што се натпреварува во понизок ранг на натпреварување, со издавање на двојна лиценца, врз основа на писмена согласност на клубот каде играчот е регистриран.

Ако клубот што ја издава согласноста за двојна лиценца има младинска екипа, сите играчи што имаат право за настап за тој клуб во младинските лиги, без оглед дали се наоѓаат на сениорската листа или не, можат да настапуваат со двојна лиценца за друг сениорски клуб од понизок ранг.

(2) Еден клуб може да има најмногу 6 (шест) играчи со двојна лиценца, во една натпреварувачка сезона.

(3) Двојната лиценца може да биде издадена најдоцна до 24 часа пред почеток на првиот дел или пред почеток на вториот дел на соодветната лига во тековната натпреварувачка сезона.

(4) Играч со двојна лиценца не може да настапува за два клуба во иста фаза на натпреварување во иста натпреварувачка сезона.

(5) Ако клуб кој дава играч и клуб кој прима играч на двојна лиценца, се натпреваруваат во меѓусебно натпреварување или во втор дел од ист ранг, согласно утврден систем на натпреварување во тековната натпреварувачка сезона, двојната лиценца автоматски престанува да важи пред почеток на тоа натпреварување.

#### ЧЛЕН 37

(1) Играч може да настапува за друг клуб на пријателски или официјални меѓународни натпревари, но само со писмено одобрение од клубот за кој е регистриран во таа натпреварувачка сезона.

(2) Во случај играчот да ја прекрши одредбата од став 1 на овој член, играчот и клубот за кој настапил, прават дисциплински прекршок.

### ХИ РЕГИСТРИРАЊЕ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ТРЕНЕРИ

#### ЧЛЕН 38

(1) Регистрирање на кошаркарските тренери врши Регистрациската комисија на МКФ.

(2) Кошаркарските тренери може да ја извршуваат својата должност ако поседуваат лиценца за соодветната категорија на натпреварување во системот на натпреварување на МКФ.

(3) Лиценците за вршење на тренерска должност ги издава Здружението на кошаркарските тренери на МКФ, врз основа на утврдени критериуми и договор за регулирање на меѓусебните права и обврски на релација тренер-клуб на пропишан образец.

(4) Договорите за регулирање на меѓусебните права и обврски склучени помеѓу тренерот и клубот се евидентираат во МКФ.

(5) Договори за регулирање на меѓусебните права и обврски склучени помеѓу тренерот и клубот што не се евидентирани во МКФ, или кои не се склучени на образец-договор пропишан од Управниот одбор на МКФ, не произведуваат правно дејство за МКФ.

(6) Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски, треба прецизно да ги опише правата и обврските на тренерот и клубот. Тренерот има право, доколку не му се исполнети финансиските побарувања во однос на Договорот, да побара заштита од ЗКТМ и Регистрациската комисија на МКФ, кои не смеат да издаваат лиценца за нов тренер, се додека клубот не приложи доказ дека се исплатени финансиските побарувања кон претходниот тренер. Тренерот има право да се откаже од неостварените побарувања и за тоа да го извести ЗКТМ и Регистрациската комисија на МКФ, со писмена изјава.

(7)Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

## **XII ПРАВО НА ЖАЛБА И БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТ**

### **ЧЛЕН 39**

- (1)Против решенијата на Регистрациската комисија на МКФ, објавени во билтените, и против сите одлуки на Регистрациската комисија на МКФ, странките во рок од 3 (три) дена од денот објавување на билтенот или од денот на прием на одлуката, имаат право на жалба преку Регистрациската комисија на МКФ до Арбитражата на МКФ согласно чл.5и чл.10 од Правилникот за Арбитража на МКФ.
- (2)Жалба која е поднесена по истекот на предвидениот рок ќе биде отфрлена како ненавремена.
- (3)Жалбата има суспензивно дејство врз првостепените одлуки.
- (4)Доколку против одлука на Регистрациската комисија на МКФ една од странките поднела жалба, регистрација и настап на играчот не се дозволени се до донесување на одлука на Арбитражата на МКФ.
- (5)Арбитражата на МКФ е должна во рок од 7 (седум) дена по приемот на жалбата, предметот да го земе во работа.
- (6)Против правосилна одлука на Регистрациската комисија на МКФ, странките имаат право на Барање за заштита на законитоста кое се поднесува преку Регистрациската комисија на МКФ до комисијата на Управниот одбор на МКФ.
- (7)Барањето за заштита на законитост нема суспензивно дејство врз правосилната одлука на Регистрациската комисија на МКФ, а одлуката донесена по истото нема ретроактивно дејство врз натпреварите кои се одиграле до моментот на нејзино донесување.
- (8)МКФ не сноси одговорност за надомест на било каква штета настаната заради укинување на првостепената одлука.
- (9)Доколку странките не го искористиле правото на жалба, истите немаат право да поднесат барање за заштита на законитоста против правосилна одлука на Регистрациската комисија на МКФ.
- (10)Висината на таксите за поднесување на жалба и барање за заштита на законитоста ги одредува УО на МКФ.

## **XIII ДОСТАВА**

### **ЧЛЕН 40**

- (1)Странките вршат кореспонденција со МКФ и комисиите на Управниот Одбор на МКФ преку канцеларијата на МКФ.
- (2)Доставувањето на писмената до МКФ се врши непосредно во канцеларијата на МКФ со приемен печат, по пошта и по електронски пат кога е тоа предвидено со овој правилник.
- (3)Секое писмено кое правно лице го поднесува до канцеларијата на МКФ, мора да биде потпишано и доставено од овластено лице и да има печат на правниот субјект, или да биде доставено преку полномошник со полномошно заверено на нотар, или преку адвокат со уредно полномошно заверено со печат на адвокатот.
- (4)Секое писмено кое физичко лице го поднесува до канцеларијата на МКФ, мора да биде доставено лично од подносителот со прилог документ за лична идентификација, или преку полномошник со полномошно заверено на нотар, или преку адвокат со уредно полномошно заверено со печат на адвокатот.
- (5)Ден на прием на писменото во МКФ се смета денот кога истото непосредно е донесено во МКФ, односно денот кога писменото е пратено по пошта.
- (6)Техничкиот секретар на МКФ е должен сите писмена што ги доставува до заинтересираните странки да ги достави преку пошта со препорачана пратка на адресата на странките назначена како адреса за прием на писмена.
- (7)Адресата за клубот е назначена во молбата за упис, а адресата за секој играч е назначена во договорот кој е евидентиран во МКФ.
- (8)Странките се должни за промена на адресата за прием на писмена веднаш писмено да ја известат МКФ, во спротивно ги сносат правните последици.
- (9)Кога доставата се врши преку пошта со препорачана пратка на адреса на лицето на кое таа му се доставува, доставата ќе се смета за извршена кога писменото ќе му биде врачено на лицето, односно ако лицето не го подигне писменото во дадениот рок кој стои на известувањето.

(10) Кога во предвидени случаи достава се врши по електронски пат, доставата се смета за извршена на денот на приемот на писменото по електронски пат на адреса на е-пошта.

#### **XIV РОКОВИ**

##### **ЧЛЕН 41**

- (1) Роковите се сметаат во денови, месеци и години.
- (2) Кога рокот е определен во денови, во рокот не се засметува денот кога доставувањето или соопштувањето е извршено, туку за почеток за течење на рокот се смета првиот нареден ден.
- (3) Во тек на предвидениот рок се сметаат сите работни и неработни денови.
- (4) Само доколку последниот ден на рокот е недела или државен празник, или друг ден кој е прогласен за неработен, рокот истекува со истекот на првиот нареден работен ден.

#### **XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

##### **ЧЛЕН 42**

- (1) За се што не е регулирано со овој правилник, деловниците на комисиите и други акти на МКФ, се применуваат интерните прописи и регулации на ФИБА Европа и ФИБА.

##### **ЧЛЕН 43**

- (1) Обрасците наведени во овој правилник ги пропишува УО на МКФ и истите ќе се применуваат од денот на стапување во сила на овој правилник.

##### **ЧЛЕН 44**

- (1) Измени и дополнувања на овој правилник се вршат на начин и по постапка како и за негово донесување.

##### **ЧЛЕН 45**

- (1) Толкување на одредбите на овој правилник дава Управниот одбор на МКФ.

##### **ЧЛЕН 46**

- (1) Овој правилник стапува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето.
- (2) Со влегување во сила на овој правилник, престанува важноста на пречистениот текст со измени и дополнувања на Регистрацискиот правилник донесен на 13 Октомври 2015 година.

Скопје, 26.09.2017

Македонска Кошаркарска Федерација  
Претседател  
Петар Наумоски